

20151484188

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08- 3719/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за детективската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 80/1999, 66/2007, 86/2008, 51/11 и 164/13) во насловот на Главата „VI.КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ зборот „КАЗНЕНИ“ се заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 2

Во член 26 во ставот 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно Законот за прекршоците.“.

Член 3

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

„Член 26-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во членот 26 од овој закон, ја води надлежниот суд.“

Член 4

По членот 27-а се додаваат три нови члена 27-б, 27-в и 27-г, кои гласат:

„Член 27-б

Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од членот 27-а од овој закон, се врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од членот 27-а од овој закон, ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум дена од денот на објавување на веб страницата ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

Член 27-в

Против одлуката на комисијата од членот 27-а од овој закон, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 27-г

По исклучок од членот 27-а од овој закон, кога сторителот на прекршокот е странец, прекршочната постапка ја води надлежниот суд.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.